



Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА
31 Декември 2024 со
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Јуни 2025

Извештај на независниот ревизор.....	Стр.
Извештај за сеопфатна добивка.....	3
Извештај за финансиска состојба.....	5
Извештај за промени на капиталот.....	6
Извештај за парични текови.....	7
Белешки кон финансиските извештаи.....	8
Додатоци:	9
- Прилог 1 - Годишна сметка за 2024 година	
- Прилог 2 - Годишен извештај за 2024 година	



ВЕРИФИКА РЕВИЗИЈА ТП

Валентина Трпчевска ТП Скопје

Вера Јоциќ 21/4, 1000 Скопје

тел+389(0)2 2779 301

моб +389 76 424 199

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите и менаџментот на

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга (во понатамошниот текст "Друштвото"), што се состојат од Извештајот за финансиска состојба за годината што завршува на 31.12.2024 година, Извештајот за сеопфатна добивка како и Извештајот за промените во главнината и Извештајот за паричните текови, прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки за периодот што завршува тогаш.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени и објавени во Република Македонија и интерната контрола која што раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност Меѓународните стандарди за ревизија кои се прифатени и објавени во Службен весник на Република Македонија бр.79 од 11.06.2010 и Законот за ревизија на Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи реално и објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга за периодот што завршува на 31 Декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите паричните текови и промените во главнината за периодот што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија.



ВЕРИФИКА РЕВИЗИЈА ТП

Валентина Трпчевска ТП Скопје

Вера Јоциќ 21/4, 1000 Скопје

тел+389(0)2 2779 301

моб +389 76 424 199

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

До акционерите и менаџментот на

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024 година. Нашите постапки во однос на годишниот извештај за работа се извршени во согласност со МРС 720 и се однесуваат само на оценка дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. Според наше мислење, финансиските информации во годишниот извештај за работење се конзистентни, во сите материјални аспекти со годишната сметка и со ревидираните финансиските извештаи на Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Скопје, 19.06.2025

Валентина Трпчевска
Овластен ревизор

ВЕРИФИКА РЕВИЗИЈА ТП Скопје
Валентина Трпчевска, Управител



Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември 2024
(Во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
Приходи од продажба	5	4.732	4.340
Останати приходи	6	15	171
Вкупно оперативни приходи		4.747	4.511
Потрошени материјали	7	(203)	(310)
Останати оперативни трошоци од работењето	8	(1.928)	(1.571)
Трошоци за вработени	9	(2.282)	(2.196)
Амортизација		(122)	(137)
Вкупно оперативни трошоци		(4.535)	(4.214)
Добивка од оперативно работење		212	297
Приходи (расходи) од финансирање		(1)	0
Добивка(загуба) пред оданочување		211	297
Данок на добивка	10	(99)	(94)
Нето добивка(загуба) за годината		112	203
Останата сеопфатна добивка(загуба)		-	-
Ревалоризациони вишоци од проценка на недвижности постројки и опрема, нето даноци		-	-
Вкупна сеопфатна добивка(загуба) за годината		112	203
Основна заработувачка по акција (во денари)	24	223,00	407,02

**Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи**

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото
на 12.03.2025 година и се потпишани во негово име од страна на:

Извршен директор,
Горан Којчески



Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 декември 2024
(во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства			
Нематеријални средства	11	25	40
Недвижности постројки и опрема	12	314	312
Вкупно нетековни средства		339	352
Тековни средства			
Залихи		0	53
Побарувања од купувачи	13	10.322	8.121
Останати краткорочни побарувања и АВР	14	89	93
Краткорочни финансиски вложувања	15	410	410
Пари и парични еквиваленти	16	1.276	1.200
Вкупно тековни средства		12.097	9.877
ВКУПНО СРЕДСТВА		12.436	10.229
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА			
Акционерски капитал	17	3.085	3.085
Законска и останати резерви		140	130
Акумулирана добивка		2.420	2.227
Добивка(загуба) за годината		112	203
Вкупна сопственичка главнина		5.757	5.645
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	18	6.580	4.507
Останати тековни обврски	19	99	77
Вкупно тековни обврски		6.679	4.584
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		12.436	10.229

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото
на 12.03.2025 година и се потпишани во негово име од страна на:

Извршен директор,
Горан Којчески



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината која завршува на 31 декември 2024
(Во илјади денари)

2023	Основна главнина	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2023	3.085	120	2.236	5.441
Сеопфатна добивка				
Добивка(загуба) за годината	-	-	203	203
Останата сеопфатна добивка(загуба)	-	-		
Вкупна сеопфатна добивка(загуба)	-	-	203	203
Трансакции со сопствениците				
Исплата на дивиденда				
Издвојување за резерви	-	10	- 10	-
Останато	-	-	1	1
Состојба на 31 декември 2023	3.085	130	2.430	5.645
2024				
Состојба на 1 јануари 2024	3.085	130	2.430	5.645
Сеопфатна добивка				
Добивка(загуба) за годината	-	-	112	112
Останата сеопфатна добивка(загуба)	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка(загуба)	-	-	112	112
Трансакции со сопствениците				
Исплата на дивиденда				
Издвојување за резерви	-	10	(10)	-
Останато	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	3.085	140	2.532	5.757

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
 за годината која завршува на 31.12.2024
 (во илјади денари)

	31 декември 2024	31 декември 2023
Оперативни активности		
Добивка(загуба) по оданочување	112	203
Исправка за:		
Амортизација	122	137
Останати приходи(расходи) на товар на капиталот	1	2
Залихи	53	(53)
Побарувања од купувачи	(2.201)	(1.575)
Останати краткорочни побарувања и АВР	4	137
Обврски спрема добавувачи	2.073	1.210
Други краткорочни обврски и ПВР	22	(79)
Нето пари од оперативни активности	186	(18)
Инвестициски активности		
Набавки/продажба на нематеријални и материјални средства	(110)	(40)
Краткорочни финансиски вложувања	0	60
Нето пари користени за инвестициски активности	(110)	20
Финансиски активности		
Нето пари користени за финансиски активности	0	0
Зголемување (намалување) на парични средства	76	2
Парични средства на почетокот на годината	1.200	1.198
Пари и парични еквиваленти на крајот од годината	1.276	1.200

*Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1 ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ И ДЕЛНОСТ

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга (во понатамошниот текст „Друштвото“) е регистрирано како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва и Законот за супервизија и осигурување.

Друштвото е основано и започнало со работа на 27 јуни 2017 година. Седиштето на Друштвото се наоѓа на ул. Дримени бр.4/Инд.Босна-Путеви Струга.

Орган на управивање на Друштвото е одборот на директори кој се состои од 3(три) членови и тоа еден извршен член и двајца неизвршни членови. Извршен член на одборот на директори е Горан Којчески од Струга.

На 31 декември 2024 година има 3 вработени (31 декември 2023: 3 вработени)

Основна дејност на друштвото 66.22- Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

2 ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14,41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/2018, 225/2018, 239/2018, 290/20 и 215/21) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Службен весник” бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со усвоениот МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи.

Придружните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1.Признавање на приходи

Приходите од продажба на производи и услуги се признаваат кога на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите, друштвото не задржува ниту контрола над производите, ниту трајно управување со истите, износот на приходите може да се измери,кога е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат и трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Приходите од услуги се признаваат во Билансот на успех до степенот на завршеност на услугите на денот на билансот, а тој се одредува според евиденцијата за извршена работа.

Приходи од продажба на производи, стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања намалени за данокот на додадена вредност и одобрените попусти.

Цените на стоките и услугите на Друштвото во најголем дел слободно се формираат според понудата и побарувачката на пазарот

ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.2 Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Нето позитивните или негативните курсни разлики се вклучени во добивката и загубата во периодот кога настанале. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на крајот на периодот на известување.

3.3 Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

3.3.1 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

3.3.2 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира на индивидуална основа, според проценката на Раководството на Друштвото за наплатливиот износ на секое побарување, кое е поединечно оценето како обезвреднето.

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се отпишува во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во добивката и загубата.

3.3.3 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната вредност, при што по иницијалното признавање обврските последователно се водат по амортизирана набавна вредност.

3.3.4 Обврски за кредити

Обврските за кредити првично се мерат по објективната вредност за добиениот надомест, нето од трансакциските трошоци. Кредитите последователно се мерат по амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Пресметката на амортизираната вредност ги вклучува трошоците за заем и позајмување и попустите дадени за отплата на кредитот. Приходите и расходите се признаваат во извештај на сеопфатна добивка во моментот на плаќање или отпис на обврските, но и при амортизација на кредитите.

ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Недвижности и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност на датумот на набавка (Оддел 17 од МСФИ и МСС за МСЕ) намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Амортизацијата се пресметува според пропорционалниот метод, со цел набавната вредност на опремата да се амортизира во текот на проценетиот век на употреба. Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки од опремата:

	2024	2023
Компјутерска опрема	25%	25%
Мебел и деловен инвентар	20%	20%
Останата опрема	10%	10%

Кога средствата кои се предмет на амортизација се ставаат вон употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се искнижуваат од соодветните сметки. Капиталните добивки или загуби остварени со отуѓувањата се евидентираат како останати приходи или деловни расходи, соодветно.

Состојбите со основното стадо, свињи е предмет на усогласување еднаш месечно при состојбата се сведува на неговиот надоместив износ.

3.5 Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност на залихите ги содржи сите трошоци на набавката, трошоците на конверзија, како и сите други трошоци кои настануваат со цел залихите да се доведат на сегашна локација и состојба. Трошоците на набавка на залихите ги содржат набавната цена, увозните давачки и други неповратни даноци од страна на даночните власти, трошоците за транспорт, манипулација, како и сите други трошоци кои директно придонесуваат при добивање на готови производи, материјали и услуги. Работите и ценовните попусти, како и други слични одбитни ставки се одземаат при утврдување на набавната вредност. Набавките на залихи искажани во странска валута се признаваат преку примена на девизниот курс на денот на трансакцијата.

Залихите на сировини и материјали се евидентираат по набавна вредност со вклучување на сите трошоци при набавка ослободени од добиени попусти и работи.

Залихата и расходите на продадените готови производи, полупроизводи и недовршено производство се води по цена на чинење.

Залихите на трговска стока се искажуваат по набавна вредност, односно по нето реализациона вредност, во зависност од тоа која е пониска.

Друштвото го применува методот на просечни цени за сите видови на залихи

3.6 Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во Билансот на успех на Друштвото

Тековниот данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2024 и 2023 година, Друштвото го извршува согласно Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.6 Данок на добивка (тековен и одложен)

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување.

3.7 Користи за вработените

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија.

Сите краткорочни користи на вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користа.

Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечна исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото нема резервирано средства за ваквите отпремнини, бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

3.8. Капитал и финансиски резултат од работењето

а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции

б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот), на приливите од емисијата

в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

г) Резерви

Резервите се искажуваат по номинална вредност со издвојување од нето добивката.

Задолжителната резерва се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката се до моментот кога резервата не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина односно до моментот кога резервите ќе го достигнат износот кој го утврдуваат основачите на Друштвото. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загубата, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи, по претходно донесена одлука на основачите и за дополнување на износот утврден за исплата на дивиденди.

д) Акумулирани добивки, загуби

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и предходните периоди. Загубата се покрива согласно законските одредби и истата може да се покрие со задржаната добивка само со Одлука на Органот на управување на Друштвото.

4. **ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ**

Презентацијата на финансиските извештаи бара користење на најдобро можни процени и разумни претпоставки од страна на раководството на Друштвото, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските и обелоденувања на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составување на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи, а идните стварни резултати можат да се разликуваат од проценетите износи. Значајните проценки и претпоставки се како што следува:

Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Друштвото применува професионално расудување при изборот на соодветните техники за вреднување.

Корисен век на средствата

Раководството на Друштвото го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

Обезвреднување на финансиските средства

Обезвреднување на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Методите кои се користат при проценката на адекватноста на загубите поради оштетувањето за сомнителните побарувања се старосната структура на побарувањата и историјата на отпис на побарувањата, кредитната способност на купувачите како и промените во услови за плаќање на купувачите. Проценките ги вклучуваат и претпоставките за идното однесување на купувачите и идните готовински наплати. Доколку финансиската состојба на купувачите се влоши, реалните отписи на сегашните побарувања може да бидат поголеми од очекуваните, при што тие може да го надминат тековното ниво на евидентираниите резервации за загуби поради оштетување.

5. **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈБА**

Во илјади денари	
Години што завршуваат на 31 декември	
2024	2023
Приходи од брокеража	4.340
Вкупно:	4.340

6. **ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

Во илјади денари	
Години што завршуваат на 31 декември	
2024	2023
Приходи од отпис на обврски	37
Останати приходи	134
Вкупно:	171

7. ТРОШОЦИ НА СУРОВИНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември 2024	2023
Потрошен канцелариски материјал	84	209
Потрошена енергија	108	42
Потрошено гориво	-	59
Вкупно:	203	310

8. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември 2024	2023
ПТТ	132	70
Услуги за одржување и заштита	58	58
Трошоци за наем	92	84
Трошоци за банкарски услуги	152	92
Трошоци за репрезентација	98	205
Интелектуални услуги	471	265
Осигурување	39	-
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	648	31
Отпис на побарувања	225	495
Останати трошоци	13	271
Вкупно:	1.928	1.571

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември 2024	2023
Нето плата и надоместоци	1.445	1.369
Придонеси и даноци од плата	732	693
Останати трошоци на вработени	105	134
Вкупно:	2.282	2.196

10. ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија по стапка од 10% на основа која представува остварената добивка пред оданочување, корегирана за одредени даночно непризнаени расходи, односно даночни осободувања, согласно законските одредби.

	Години што завршуваат на 31 декември	
	2024	2023
Добивка(загуба) пред оданочување	211	297
Непризнаени расходи за даночни цели	996	737
Намалување на даночна основа	(15)	(96)
Даночна основа по намалување	1.192	938
Пресметан данок на добивка 10%	(99)	(94)
Нето добивка(загуба) за финансиска година	112	203
Ефективна даночна стапка	46,92%	31,65 %

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

Друштвото нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие финансиски извештаи, бидејќи Друштвото не може со сигурност да го одреди нивото на даночно средство кое би се искористило во иднина.

11. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

2024	Патенти			
	Гудвил	и лиценци	Софтвер	Останати Вкупно
Салдо на 01 Јануари 2024	-	7	138	- 145
Зголемување	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2024	-	7	138	- 145
Исправка на вредноста				
Салдо на 01 Јануари 2024	-	6	99	- 105
Амортизација	-	1	14	- 15
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2024	-	7	113	- 120
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2024	-	0	25	- 25
Нето сметководствена вредност на 01 јануари 2024	-	1	39	- 40
2023				
Салдо на 01 Јануари 2023	-	7	138	- 145
Зголемување	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2023	-	7	138	- 145
Исправка на вредноста				
Салдо на 01 Јануари 2023	-	5	85	- 90
Амортизација	-	1	14	- 15
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2023	-	6	99	- 105
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2023	-	1	39	- 40
Нето сметководствена вредност на 01 јануари 2023	-	2	53	- 55

12. НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

2024	Градежни		Опрема и мебел	Инвест иции во тек	Вкупно
	Земјиште	објекти			
Салдо на 01 Јануари 2024	-	-	1.011	-	1.011
Зголемување	-	-	110	-	110
Намалување	-	-	0	-	0
Салдо на 31.12.2024	-	-	1.121	-	1.121
<i>Исправка на вредноста</i>					
Салдо на 01 Јануари 2024	-	-	699	-	699
Амортизација	-	-	108	-	108
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2024	-	-	807	-	807
<i>Нето сметководствена вредност на 31 декември 2024</i>					
	-	-	314	-	314
<i>Нето сметководствена вредност на 01 јануари 2024</i>					
	-	-	312	-	312
2023					
Салдо на 01 Јануари 2023	-	-	1.017	-	1.017
Зголемување	-	-	39	-	39
Намалување	-	-	(45)	-	(45)
Салдо на 31.12.2023	-	-	1.011	-	1.011
<i>Исправка на вредноста</i>					
Салдо на 01 Јануари 2023	-	-	622	-	622
Амортизација	-	-	122	-	122
Намалување	-	-	(45)	-	(45)
Салдо на 31.12.2023	-	-	699	-	699
<i>Нето сметководствена вредност на 31 декември 2023</i>					
	-	-	312	-	312
<i>Нето сметководствена вредност на 01 јануари 2023</i>					
	-	-	395	-	395

13. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември 2024	2023
Побарувања од купувачи во земјава	10.322	8.121
Вкупно:	10.322	8.121

14. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АВР

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември 2024	2023
Побарување за повеќе платени даноци	3	6
Побарувања од вработени	5	5
АВР	81	82
Вкупно:	89	93

15. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	Во илјади денари	
	Година што завршуваат на 31 декември 2024	2023
Краткорочни позајмици-физички лица	90	90
Краткорочни позајмици-правни лица	320	320
Вкупно:	410	410

16. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	2024	2023
Денарски жиро-сметки	1.276	1.200
Вкупно	1.276	1.200

17. КАПИТАЛ

На 31 декември 2023 и 2024 година регистрираниот основачки капитал на Друштвото изнесува 3.085 илјади денари.

Основната главнина на Друштвото е поделена на 500 (петстотини) обични акции кои гласат на име и со право на глас.

Имателите на обични акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото. Секоја обична акција на сопственикот му дава право на еден глас во Собранието на Друштвото.

Структурта на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	Удел(акции)	% на сопственост
Друштво за технички испитувања и анализи Центар за возила ЦБС 2009 Струга	500	100%
Состојба на 31 декември 2024	500	100%
	Удел(акции)	% на сопственост
Друштво за технички испитувања и анализи Центар за возила ЦБС 2009 Струга	500	100%
Состојба на 31 декември 2023	500	100%

18. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Основна заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивка за резерви), со пондериран просечен број на обични акции во оптек.

	2024	2023
Добивка за имателите на обични акции (во денари)	111.500,00	203.511,00
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	500	500
Основна заработувачка по акција (денари по акција)	223,00	407,02

19. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2024	2023
Обврски кон добавувачи во земјава	6.580	4.507
Вкупно:	6.580	4.507

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември	
	2024	2023
Обврски за аванси	-	1
Обврски кон вработени	40	14
Тековни даночни обврски	59	62
Вкупно:	99	77

21. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

21.1 Управување со капитален ризик

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина. Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење. Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Краткорочни кредити	0	0
Пари и парични еквиваленти	(1.276)	(1.200)
Нето долг	(1.276)	(1.200)
Вкупна главнина	5.757	5.645
	0,0%	0,0%

21. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

21.2 Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешка 3 кон овие финансиски извештаи.

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември 2024	2023
Финансиски средства		
Пари и парични еквиваленти	1.276	1.200
Побарувања од купувачи	10.322	8.121
Краткорочни вложувања	409	410
	<u>12.007</u>	<u>9.731</u>
Финансиски обврски		
Обврски кон добавувачи	6.580	4.507
Останати обврски	99	77
Вкупно:	<u>6.679</u>	<u>4.584</u>

21.3 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик) кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

21.4 Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Нема промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

21.5 Управување со девизниот ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти како и од побарувањата од купувачи и обврските спрема добавувачите кои се деноминирани во странски валути. Друштвото нема деловни активности на меѓународните пазари и не е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути. Друштвото не користи финансиски инструменти за минимизирање на ризикот, од причини што такви инструменти не постојат на пазарот во Република Северна Македонија.

21.6 Управување со каматниот ризик

Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промените во вредноста на пазарните каматни стапки. Друштвото не е изложено на ризик поради промена на пазарните каматни стапки, поради тоа што финансирањето на Друштвото е со сопствени средства и не се користени кредити од деловните банки.

21.7 Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на деловните партнери што би резултирало со финансиски загуби за Друштвото. Друштвото главно соработува со успешни и кредитоспособни компании.

Друштвото користи јавно достапни финансиски информации и истите со сопствени методи ги обработува заради оценка на кредитната способност на значајните купувачи. Изложеноста на Друштвото спрема одредени купувачи како и кредитниот рејтинг на купувачите постојано се под мониторинг со цел да се намали ризикот од ненаплатливост на најниско ниво.

Сметководствената вредност на финансиските средства презентирани во овие финансиски извештаи ја претставува максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик.

Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

21. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)
21.7 Управување со кредитниот ризик(продолжение)

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2024 година е како што следува:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани но необезвреднети побарувања	10.322	-	10.322
Доспеани и обезвреднети побарувања	860	(860)	0
	11.182	(860)	10.322

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2022 година е како што следува:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани но необезвреднети побарувања	8.121	-	8.121
Доспеани и обезвреднети побарувања	528	(528)	0
	8.649	(528)	8.121

Доспеани но необезвреднети побарувања

Старосната структура на доспеаните, но необезвреднетите побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 е како што следува:

	31 декември 2024	Во илјади денари 31 декември 2024
До 30 дена	3.456	2.270
31 - 90 дена	734	754
91 - 365 дена	2.830	2.673
Над 365 дена	3.302	2.424
	10.322	8.121

21.8 Управување со ликвидносниот ризик

Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен готовински тек за намирување на обврските во рок.

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на финансиски обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

Во илјади денари
31 декември 2023

	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Некаматносни	6.580	-	-	-	-	6.580
	6.580	-	-	-	-	6.580

Во илјади денари
31 декември 2022

	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Некаматносни	4.507	-	-	-	-	4.507
	4.507	-	-	-	-	4.507

21.9 **Објективна вредност на финансиските инструменти**

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 е како што следува:

	31 декември 2024		Во илјади денари 31 декември 2023	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Пари и парични еквиваленти	1.276	1.276	1.200	1.200
Побарувања од купувачи	10.322	10.322	8.121	8.121
Краткорочни вложувања	409	409	410	410
	<u>12.007</u>	<u>12.007</u>	<u>9.731</u>	<u>9.731</u>
Финансиски обврски				
Обврски кон добавувачи	6.580	6.580	4.507	4.507
Останати обврски	99	99	77	77
	<u>6.679</u>	<u>6.679</u>	<u>4.584</u>	<u>4.584</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на извршеното вреднување утврдено е дека не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

22. **ДАНОЧЕН РИЗИК**

Во Република Северна Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Постојат спротивставени мислења, кои се однесуваат на правното толкување на регулативата, помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи.

23. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Потенцијални обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

Судски спорови и гаранции

Со состојба на 31 Декември 2024 година Друштвото не се јавува како тужител или тужена страна во судски постапки, ниту пак има дадени било какви гаранции на други друштва.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи

24. ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ

За целите на овие финансиски извештаи поврзани страни се оние кај кои едно правно лице има значајна контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловни активности, како што е утврдено со МСС 24 Обелоденувања за поврзани субјекти.

Салдата и обемот на трансакции со поврзани субјекти со состојба на и за годината што завршува на 31 Декември 2024 е како што следи(во 000 денари):

2024	<u>Побарувања</u>	<u>Обврски</u>	<u>Приходи</u>	<u>Расходи</u>
Друштво за технички испитувања и анализи Центар за возила ЦБС	620	-	-	-
2009 Струга				
Клучен раководен кадар	113	-	-	1.250
2023	<u>Побарувања</u>	<u>Обврски</u>	<u>Приходи</u>	<u>Расходи</u>
Друштво за технички испитувања и анализи Центар за возила ЦБС	586	-	-	-
2009 Струга				
Клучен раководен кадар	90	-	-	1.225

25. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 декември 2024 година – датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи не се случиле кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за обелоденување во овие финансиски извештаи.

26. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември 2024 и 2023 се следните:

	<u>31 декември</u> <u>2024</u>	Во денари <u>31 декември</u> <u>2023</u>
УСД	61,4950	61,4950
ЕУР	58,8807	55,6516

ПРИЛОГ 1

ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2024

ЕМБС: 07215266

Целосно име: Осигурително брокерско друштво АУРОН

БРОКЕР А.Д. Струга

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	339.747,00			352.322,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	25.426,00			39.941,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	25.426,00			39.941,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	314.321,00			312.381,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	154.151,00			95.938,00
19	-- Останати материјални средства	160.170,00			216.443,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	12.016.078,00			9.795.098,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)				52.500,00
38	-- Залихи на сировини и материјали				52.500,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	10.330.446,00			8.131.939,00
47	-- Побарувања од купувачи	10.321.848,00			8.120.750,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	3.798,00			6.389,00
50	-- Побарувања од вработените	4.800,00			4.800,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	409.813,00			410.000,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	409.813,00			410.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.275.819,00			1.200.659,00
60	-- Парични средства	1.217.408,00			1.136.782,00
61	-- Парични еквиваленти	58.411,00			63.877,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	80.634,00			81.584,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	12.436.459,00			10.229.004,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	5.756.515,00			5.645.015,00

246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	210.735,00	297.309,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	210.735,00	297.309,00
252	-- Данок на добивка	99.235,00	93.798,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	111.500,00	203.511,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	3,00	3,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
269	-- Добивка за годината	111.500,00	203.511,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	111.500,00	203.511,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 ОД БС)	409.813,00			410.000,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	10.044.893,00			7.855.066,00
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)	357.589,00			347.268,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	3.798,00			6.389,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	10.411.080,00			8.213.523,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други	3.084.605,00			3.084.605,00

687	- - Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	92.308,00	84.616,00
695	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	60.000,00	60.000,00
698	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	41.811,00	22.976,00
700	- - Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	3.250,00	
709	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	97.694,00	204.840,00
710	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	5.219,00	
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	152.098,00	92.036,00
712	- - Даночи кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	6.000,00	
717	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	471.252,00	314.361,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	3,00	3,00
723	- - Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	3,00	3,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4500	- 66.220 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	4.747.297,00			

Потпишано од:

Blagojche Milevski

CN=Makedonski Telekom CA,
O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/ одбивање) од страна на Централниот Регистар.

[ажурирај](#) [Долади во кошничка](#) [Печати](#) [Листа на годишни сметки](#)

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија

Брокерски Друштво „Аурон Брокер,, АД Струга

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работењето на друштвото „Аурон Брокер,, АД Струга
за 2024 година

Основни информации за друштвото

Осигурителното брокерско друштво „Аурон Брокер„ АД од Струга е Акционерско друштво, основано и со седиште во Република Северна Македонија. Седиштето на друштвото е на ул. Дримени бр.4/Инд. Босна-Путеви Струга.

Основна дејност на друштвото е— Дејност на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

Годишниот извештај за работењето на Осигурителното брокерско друштво „Аурон Брокер„ АД од Струга, изготвен во согласност со Законот за трговски друштва (Сл.Весник на РМ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18) и Правилникот за водење на сметководство (Сл.Весник бр. 159/09, 164/10 и 107/11). Извештајот е изготвен во согласност со концептот на набавна цена.

Изготвувањето на годишен извештај во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на менаџментот на Друштвото, кои влијаат врз искажаните позиции во финансиските извештаи. Иако проценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите.

Со континуирана примена на политики и постапки во работењето во согласност со домашни и меѓународни стандарди, принципи и најдобри практики, Друштвото се стреми да се развие во високопрофитабилен произведен капацитет на долг рок, со меѓународна препознатливост, признато друштво што работи на територијата на Република Северна Македонија и со еднаков третман на сите купувачи нудејќи им полиси од повеќе Осигурителни друштва застапени на територијата за Република Северна Македонија.

Визија на Друштвото

Нашата развојна политика е да ја задржиме и зголемиме позицијата на македонскиот пазар кое нешто може да го направиме со:

- Купувачите со кои создаваме партнерски односи исполнувајќи ги нивните барања, настапувајќи искрено и со почит.
- Со изградба на флексибилна организација и лесно прилагодлива кон исполнувањата на барањата на купувачите, а безбедна и сигурна за нашите вработени.
- Постојано ќе делуваме на намалување на трошоците и природните ресурси.
- Ќе работиме одговорно се со цел обезбедување на одржливиот развој на компанијата, заедницата и државата.

- Нашите вработени се ориентирани кон тимска работа и се високо компетентни за значењето на нивните активности во исполнување на целите за квалитет. Одговорното работење ќе придонесе, да се зголеми задоволството на вработените.

- Добавувачите ги избираме на основа на нивните способности да ги исполнат нашите барања, а ќе соработуваме само од проверени добавувачи-осигурителни компании, земајќи ги во предвид заедничките интереси и политиката на фирмата.

Финансиски резултати за 2024 година

Во текот на 2024 година Друштвото оствари вкупни приходи од редовно работење во износ од 4.747 илјади денари што во споредба со остварените во 2023 (2023:4.511 илјади денари) представува пораст за 1,05%.

Најголем дел од приходите,се остварени од продажба на полиси останати приходи од работењето, и пресметана и наплатена брокеража.

Финансиските приходи ги опфаќаат приходи од камати и останати приходи. Учеството на овие приходи во вкупните приходи е незначително.

Вкупните расходи во годината изнесуваат 4.536 илјади денари што во споредба со остварените во 2023 (2023:4.214 илјади денари) представува пораст за 1,08%.

Остварената добивка по оданочување во 2024 година изнесува 112 илјади денари (2023: 203 илјади денари).

Вработени во Друштвото

Вкупен број на вработени во 2024 година во Друштвото изнесува 3 лица (2023 година 3 вработени).

БИЛАНС НА УСПЕХ

ПРИХОДИ	Износ во 000 денари		Индекс 24/23	Структура %
	2024	2023		
Приходи од работење	4.732,00	4.340,00	1,09	99,68%
Останати приходи	15,00	171,00	0,09	0,32%
Вкупно оперативни приходи	4.747,00	4.511,00	1,05	
Приходи од финансирање				
Вкупно приходи	4.747,00	4.511,00	1,05	100,00%

РАСХОДИ	Износ во 000 денари		Индекс 24/23	Структура %
	2024	2023		
Оперативни расходи	4.535,00	4.214,00	1,08	99,98%
Финансиски расходи	1,00		#DIV/0!	0,02%
Вкупно расходи	4.536,00	4.214,00	1,08	100,00%

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	Износ во 000 денари		Индекс 24/23	
	2024	2023		
Добивка пред оданочување	211,00	297,00	0,71	
Данок на добивка	99,00	94,00	1,05	
Нето добивка за годината	112,00	203,00	0,55	

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

АКТИВА	Износ во 000 денари		Индекс 24/23	Структура %
	2024	2023		
Нетековни средства	340,00	352,00	0,97	2,73%
Тековни средства	12.016,00	9.795,00	1,23	96,61%
АВР	81,00	82,00	0,99	0,35%
Вкупно актива	12.437,00	10.229,00	1,22	100,00%

ПАСИВА	Износ во 000 денари		Индекс 24/23	Структура %
	2024	2023		
Главнина и резерви	5.757,00	5.645,00	1,02	46,29%
Обврски	6.680,00	4.584,00	1,46	53,71%
ПВР	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Вкупно пасива	12.437,00	10.229,00	1,22	100,00%

